



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

Мандатно писмо за министерот за локална самоуправа

3 септември 2020 година

Почитуван министер Милевски,

На парламентарните избори кои се одржаа на 15 јули 2020 година граѓаните на Република Северна Македонија избраа да продолжиме да ја движиме државата напред. Нивниот глас за коалицијата која ја формираше новата Влада со мандат од 2020 до 2024 година е нивната сопствена инвестиција во полза за подобар живот за себе, за своите семејства и своите заедници. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од КОВИД-19 и за успешно справување со здравствено-економската криза, глас за новата македонска економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на европската култура и за образование кое младите генерации ги подготвува за подобра сегашност и подобра иднина.

Во изворното значење на зборот „министер“ се содржани службата, грижата и помагањето на граѓаните. Вие, како министер, морате да го разберете гласот на граѓанинот како прецизна насока која доаѓа од највисоко ниво и од која нема отстапување. Морате да им служите на сите граѓани, без разлика на нивната етничка и партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло, образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус. Очекувам дека во извршувањето на Вашите должности и во остварувањето на Програмата за работа на Владата 2020-2024 година ќе се вклучите



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме сериозна и суштинска обврска агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален вложен напор, преку ефективно извршување за најдобри можни резултати. Овој начин не познава компромиси и оправдувања и вклучува постојана изложеност пред јавноста на која ќе ѝ ги ставиме на располагање сите механизми за да ја следи нашата работа.

Вие сте дел од Владата која отворено ја презентира својата работа и е достапна за секој граѓанин на Република Северна Македонија. Јас, како претседател на Владата ќе ја унапредам структурата на мојот кабинет со цел да бидам уште поотворен премиер и да обезбедам постојана двонасочна комуникација со сите граѓани и заедници на кои им е потребна помош од мене и моите служби, но и за да можам да ги примам и разберам сите идеи и иницијативи кои доаѓаат од јавноста. Ве задолжувам и Вас на редовна и отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството преку унапредување на каналите за респонзивност, инклузивност и партиципативност.

Вашата работа секојдневно ќе се следи и мери. Ако сте посветени, отчетни и одговорни ќе имате одлични резултати и ќе продолжите да работите уште подобро за уште повеќе резултати. Во спротивно, граѓаните ќе реагираат и тоа ќе предизвика кадровски промени. Само така е исправно и чесно пред зборот кој сме го дале пред граѓаните. Затоа, првите заклучоци за Вашата работа ќе ги донесам после истекот на првите 100 дена од мандатот, односно на истекот на оваа 2020 година, после што се можни промени. На истекот на секоја година ќе вршиме методолошка анализа на реализацијата на зададените цели и на севкупното Ваше работење .

Номинирајќи Ве за министер до Собранието на Република Северна Македонија, бев убеден дека можам да сметам на Вашата целосна одговорност и посветеност во извршувањето на должностите. Токму затоа, очекувам резултати веднаш. Граѓаните



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

имаат очекувања, а Вие сте на оваа позиција за да направите сè што е потребно за оваа Влада да ги исполни очекувањата.

Во новиот мандат Владата на Република Северна Македонија ќе го продолжи процесот на децентрализација. На тој начин дополнително ќе го демократизираме општеството и ќе овозможиме поефикасно и поекономично испорачување на услугите, но и засилен локален развој. Власта која работи за граѓаните е блиску до граѓаните, и затоа од Вас очекувам во текот на мандатот успешно да ги спроведете целите на Владата во однос на унапредувањето и развојот на локалната самоуправа.

Поконкретно, од Вас ќе очекувам:

- Во соработка со Владата, да ги спроведувате политиките за развој на општините, насочени кон фискална децентрализација и рамномерен регионален развој;
- Да отворите дијалог за можностите за зголемување на уделот на ДДВ и персоналниот данок на доход што се издвојува за локалната самоуправа, и тоа со утврдена неколкугодишна динамика со механизми за поттикнување на нивната ефикасност во зголемување на наплатата и на општинските јавни давачки, како и за ревизија на Методологијата за распределба на средствата на даноците и дотациите по општини;
- Да предложите нови, поефикасни инструменти за поддршка на општините, со цел тие да ги подобрат своите перформанси;
 - Да учествувате во подготвувањето на (1) Грант за еквилизација и (2) Грант за перформанси, со кои ќе се воведат еден систем на стимулација и конкуритивност на општините за испорака на квалитетни и навремени услуги;
- Во соработка со Владата, да ја спроведете Стратегијата за рамномерен регионален развој;



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

- Да отворите дијалог со засегнатите страни од една и Владата, од друга страна, за ревидирање на Методологијата за распределба на средствата од даноците и дотациите по општини;
- Да ги поддржите и поттикнете единиците на локалната самоуправа кои ќе користат средства од државниот буџет да ги прифатат и спроведуваат јасно утврдените правила за транспарентност во своето работење и ставање на увид на јавноста на сите финансиски трошоци;
- Во соработка со Инспекцискиот совет и Владата да подготвите модел за подобри и посилни инспекциски служби на единиците на локалната самоуправа, поради соодветно справување со предизвиците во делот на комуналните работи, градежништвото, заштитата на животната средина и здравјето на граѓаните и регулирање на сообраќајот:
 - Да предложите зголемување на нивните овластувања и да овозможите да се организираат во заеднички акции на регионално и државно ниво.
- Да поттикнете доближување на работата на единиците на локалната самоуправа до граѓаните:
 - Да подготвите и до Владата да предложите законски решенија со кои граѓаните и здруженијата ќе имаат можност да предлагаат точки на дневен ред и да учествуваат во работата на советите на единиците на локалната самоуправа;
 - Да се овозможи граѓаните, здруженијата и месните заедници задолжително да учествуваат во донесувањето на развојните програми и на буџетот на општината.
- Во соработка со Владата, да го поддржите процесот на реформи на комуналниот сектор со грантови и со евтини кредити за модернизирање на машините и опремата на локалните јавни претпријатија;
- Активно да учествувате во подготовките на политиката за групирање на сите капитални инвестиции за единиците на локалната самоуправа на едно место;
- Во соработка со Владата да обезбедите соодветни организациски и финансиски ресурси за да се помогне на општините кои немаат доволен капацитет одеднаш



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

да се справат со реализација на големи проекти, особено оние кои се финансиски поддржани од фондовите и програмите на Европската Унија.

Истовремено, како министер за локална самоуправа во Владата на Република Северна Македонија од Вас очекувам:

- Да бидете прв чувар на Уставот и законите и да осигурате дека Министерството за локална самоуправа ги исполнува сите законски обврски, дека сите носители на јавни функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се еднакво одговорни пред законот и Уставот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво за сите;
- Да бидете пример за добро управување и да осигурате дека носителите на јавни функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се придржуваат до највисоките стандарди за одговорно и етичко управување;
- Да осигурате дека Министерството за локална самоуправа навремено, правично, ефикасно и ефективно одговара и ги решава прашањата и постапките од граѓаните и правните лица на тој начин оправдувајќи ја и стекнувајќи ја довербата на граѓаните и јавноста;
- Да ја продолжите примената и да ги унапредите политиките на транспарентност и отчетност;
- Да бидете отворени и инклузивни кон граѓаните, стручната јавност, граѓанското општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики со цел да се обезбедат квалитетни политики базирани врз докази и консензуалност во општеството;
- Да осигурате дека државните ресурси не се користат за партиски и изборни цели и дека на административните службеници и вработените во јавниот сектор не им се вршат партиски влијанија;
- Да ја унапредувате родовата еднаквост и правичната застапеност и постојано да го имате предвид мултиетничкиот карактер на земјата.



Влада на Република Северна Македонија
- ПРЕТСЕДАТЕЛ -

Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите расположливи потенцијали во јавната администрација. Во целото ваше дејствување бидете им пример на тие со кои работите и на граѓаните за кои работите. Придржувајте се до Кодексот за етичко однесување на членови на Влада и носители на јавни функции именувани од страна на Владата и ширете ги етичките вредности. На крајот на нашиот мандат во 2024 година, како резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Република Северна Македонија да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат за нејзино постојано унапредување. Граѓаните го очекуваат тоа од нас.

Ви пожелувам многу среќа, здравје и успешен мандат.

Искрено Ваш,

Зоран Заев

Претседател на Владата на Република Северна Македонија